

погодете да ги гиши и нови генерации и да ги гиши тоа съвсемско отговори кой  
кои са физичките закони кои са създадени по този начин че им едно от  
тези да е възможност да се използват във всички случаи кога са създадени по този  
най-добрият начин. Така како максимум на този начин създава създава от този едно от  
изобретения на този начин е да създаде всички струи които са от топлинни мотиви  
които са от механически и химически види движение и всички тези струи са създавани по този  
начин.

## ПРИДВИЖНИ СТРУИ—ИНДУКТИВНО ДЕЙСТВО

Н. Спасева и Г. Мавродиев

Пред Faraday-а, електричните и магнетните сили физичарите ги сваќаа  
како сили на далечина кои дејствуваат меѓу оддалечени полови и полнежи,  
слично на гравитационата сила, и нивното дејство настапува бескрајно брзо.  
Coulomb-овиот закон, како и законот за гравитацијата покажуваат дека е  
 силата определена со моменталното положение на полнежите или телата.  
За магнетните и електричните појави главни се магнетните полови и електрич-  
ните полнежи.

Faraday внесува ново гледиште според кое не постои дејство на даличина,  
а дејството меѓу магнетните полови и електричните полнежи се пренесува со  
низ промени кои стануваат во просторот. Во магнетните и електричните појави  
примарна улога играат магнетните и електричните полниња. Спрема Faraday-а  
тие се менуваат, а нивните промени се шират и се манифестираат во околниот  
простор со мерливи ефекти како магнетна или електрична сила. Магнетните  
полови и електричните полнежи имаат второстепено значење. Тие се само  
места одкаде што „извираат“ или каде што „влегуваат“ магнетните или  
електричните силови линии.

Овие Faraday-еви схваќања не најдоа одзив во неговото време. Нив  
подоцна ги обработи Maxwell и тие се покажаа точни во појавите, во кои  
имаме променливо магнетно и електрично поле. Врз основа на ваквите схва-  
ќања Maxwell можеше да воведе нов поим за струја, да ги прорекне електро-  
магнетните бранови и теориски да ги разработи нивните особини.

### Постанок на придвижните струи

Ако на плочите на еден кондензатор се донесе едносмислен напон,  
во колото ќе потече струја само за кусо време, додека не се наелектризираат  
неговите плочи. Кондензаторот ја блокира едносмислената струја. Но конден-  
заторот сосем ја пропушта наизменичната струја, чија јачина, за коло со мал  
омски отпор, расте со капацитетот на кондензаторот и со фреквенцијата на  
наизменничниот напон.

Появата може да се објасни на следниот начин: ако на плочите на кон-  
дензаторот наизменично го менуваме електричниот полнеж, наизменично  
ќе се менува и електричното поле меѓу нив. При полнењето на кондензаторот  
електричното поле расте, а при празнењето тоа опаѓа. Ако се измени полари-  
тетот на плочите, ќе се јави промена во јачината на електричното поле во  
сротивен смер. Истото се случува ако на кондензаторот се донесе наизменичен напон.  
Кога тој расте од нула до максимум во еден смер, електроните струјат

кон плочите, кондензаторот се полни, а неговиот напон и јачината на електричното поле меѓу плочите расте од нула до максимум. Кога приложениот напон опаѓа од максимум до нула, напонот на кондензаторот и јачината на електричното поле исто така опаѓаат од максимум до нула. Кондензаторот се празни. Штом напонот го промени смерот, целата појава се повторува во спротивен смер. Така наизменичната струја тече непрекинато во колото и се добива впечаток како да минува и во внатрешноста на кондензаторот од едната до другата плоча, макар да се плочите разделени со диелектрикум или вакуум.

Од ова се гледа, дека поминувањето на наизменичната струја низ кондензаторот е сврзано со промените на електричното поле меѓу неговите плочи.

Но може да се каже и обратно; ако се вршат промени на електричното поле меѓу плочите на кондензаторот, тие промени доведуваат до струење на електрони во проводниците кои ги врзуват неговите плочи.


Со ова навлегуваме подлабоко во новото сфаќање на електричната струја кое го воведе Maxwell врз основа на Faraday-евите погледи за електричното поле и кое стана една од основите на неговата теорија. Спрема Maxwell, на промените на електричното поле меѓу кондензаторските плочи, или воопшто во просторот, независно да ли последниот е исполнет со диелектрикум или е вакуум, им припаѓа еднаква важност како на струјата во проводниците. Овие промени Maxwell ги воведува како нов поим за струи кои ги нарече придвижни струи.

За разлика од струите во металните проводници, во кои струјат електрони или струите во електролитите или гасовите, во кои струјат јони, кај придвижните струи нема струење на електрични полнези, а само се менува електричното поле. Ако во просторот има диелектрикум, придвижните струи се со-

стојат од промената на електричното поле и од промената на диелектричната поларизација. За коло со кондензатор промената на електричното поле ја опфаќа и околината на проводникот, во кој тече струја до кондензаторот. Така се затвора целото коло на струјата. Затоа не постојат отворени струјни кола.

Најважната поединност во оваа појава е таа, што придвижната струја има околу себе магнетно поле кое трае се додека се менува електричното поле. Во почетокот и на крајот на полнењето, и на празнењето на кондензаторот заторот ова поле не постои. Магнетното поле на придвижните струи е променливо; тоа е врзано со придвижната струја исто така како што е врзано магнетното поле на струјата во проводниците. Магнетните силови линии прстенасто ги опфаќа силовите линии на електричното поле меѓу кондензаторските плочи.

На сл. 1, магнетните силови линии се напретани за еден моментен смер на



Сл. 1

електричното поле. Ова магнетно поле има индуктивно дејство и ако во просторот има некој проводник, во него ќе се индуцира напон кој, како што покажува следниот експеримент, може да достигне значителен износ.

### Експериментален дел.

Придвижените струи можат да се покажат много евидентно со опстанковата дадена на слика 2, која преставува модифициран Thomson-ов обид<sup>1</sup>. Во оваа опстановка:

$rT$  — е трансформатор 220/10.000 Волта

$p$  — прекинувач,

$C$  — плочест кондензатор со пречник на плочите 26 см, а растојание меѓу плочите 4 см.

$N$  — намотка од тенка жица на железен прстен,


$G$  — галванометар мултифлекс, тип MG<sub>1</sub>, со осетливост  $9,86 \cdot 10^{-4} A$  и внатрешен отпор 52,2 ома,

$Tk$  — е термокрст 1 mA, наменет за истиот тип галванометар.

Како што е напред изложено, ако на кондензаторот се донесе наизменичен напон, во кондензаторот ќе се јави променливо магнетно поле на придвижените струи. По законите на електромагнетната индукција ова поле ќе индуцира напон во проводникот поставен во него. За да се добие поголем ефект, на кондензаторот беше донесен висок напон од околу 10.000 волти, добиен од градската мрежа преку трансформаторот  $T_r$ .

Евентуалното искрење меѓу кондензаторските площи и намотката, кое би довело до оштетување на галванометарот, е избегнато со тоа што единот крај од секундерната намотка на трансформаторот беше заземена, а намотката  $N$  беше ставена поблизу до заземената кондензаторска плоча, на растојание 4 mm од неа.

За да биде индуциран и напон во намотката повисок, намотката беше направена од 800 навивки од бакарена жица со дебелина 0,3 mm, намотана во три реда на железен прстен со надворешен пречник 7 см, ширина 1,5 см и дебелина 0,25 см. Намотката во полето беше поставена така што навивките беа паралелни со електричните силови линии а оската на намотката  $N$  се совпаднуваше со оската на кондензаторските площи. Ваквиот аксијален положај овозможува прстенастите магнетни силови линии на придвижените струи да



Сл. 2

<sup>1)</sup> E. Perucca, Fisica generale e sperimentale, tom II (Torino, 1949), p. 845.

паѓаат нормално на рамнината на поедините навивки, што е услов за добивање на максимален индуциран напон во намотката  $N$ .

Индуктивното дејство на трансформаторот врз намотката  $N$  беше спречено со оддалечување на кондензаторот од трансформаторот на растојание околу 2 метра. Оваа заштитна мерка беше дополнета со метална треграда поставена меѓу трансформаторот и кондензаторот.

При донесување на наизменичен напон на плочите од кондензаторот, на краевите на намотката  $N$  се добива мал индициран напон. За директно мерење на овој напон е потребен многу осетлив миливолтметар за наизменичен напон. По недостиг на таков беше употребен осетлив миливолтметар за прав напон сот ермокрст  $Tk$ . При ова беше добиен термоелектричен напон од  $4,5 \text{ mV}$ .

Поради поголемата осетливост на галванометрите, индуктивното дејство на придвижните струи на разни растојанија од кондензаторските плочи, беше испитувано со галванометрот  $G$  преку термокрстот  $Tk$ . При аксијален положај на намотката, галванометрот дава отклон од 192 поделци. Ако се постави намотката надвор од кондензаторските плочи, така што оските на намотката и на кондензаторските плочи да останат паралелни, тогаш на растојание 5 см од плочите се добива отклон од 39 поделци, на растојание 20 см од плочите, отклонот е 12 поделци, а на растојание 1 м галванометрот не покажува никаков отклон.

Индуктивно дејство на придвижните струи постои и во просторот зад кондензаторските плочи. На оддалеченост од 2 см меѓу намотката и плочата на кондензаторот галванометрот покажува отклон од 29 поделци.

Ова покажува дека магнетното поле на придвижните струи е најсилно меѓу кондензаторските плочи, каде што е најсилно и електричното поле.

Во аудиториум со поголем број на слушачи, индуктивното дејство на придвижните струи може да се демонстрира многу прегледно, ако наместо употребениот галванометар (тип Multiflex) се употреби осетлив галванометар со огледало. Со таков галванометар (Simens & Halske, внатрешен отпор 10 ома) на оддалеченост на скалата од 2 метра, при аксијален положај на намотката се добиба отклон од 15 см.

Придвижните струи можат да се демонстрираат и со звучник преку нискофреквентно појачало. При тоа осетно се менува јачината на бруењето во звучникот. Обидите покажаа дека тие ќе можат добро да се покажат и на катоден осцилограф со поголема осетливост.

**ТОК СМЕЩЕНИЯ — ИНДУКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ**

Н. Спасева и Г. Мавродиев

(резюме)

В этом труде описывается опстановка (картина 2) для демонстрации тока смещения при помощи его индуктивного действия.

Опстановка следующая:  $T_r$  — трансформатор 220/10.000 V; р — приключатель; С — плоский конденсатор  $\emptyset = 26$  см; N — намотка катушек 800  $C_u$  проволоки  $\emptyset = 0,3$  mm на  $F_e$  перстень  $\emptyset = 7$  см/6,75 см и ширина 1,5 см; G — гальванометр;  $T_k$  термопреобразователь 1 m A.

В труде даны детали об изменении тока смещения при различных положениях на N в отношении на С.

Если G зеркальный гальванометр (Simnes & Halske) с внутренним сопротивлением 1 ома) за аксиальное положение N, при отдалении скалы в 2 м от гальванометра получается отклонение в 15 см, что крайне удобно в аудитории с большим числом слушателей.